

Образец - Полномошно со инструкции за гласање за физички лица

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП

Јас, _____ со ЕМБГ _____ со живеалиште на ул. _____ во _____ го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____ со живеалиште на ул. _____ во _____, во мое име да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП, закажана за 28.05.2015 година (четврток) во 12,00 часот, и со сите акции издадени од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред, согласно следните инструкции:

1. Избор на Претседавач _____
2. Избор на бροјачи на гласови _____

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Извештајот на ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година,
- _____
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
3. Разгледување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година
- _____
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за 2014 година
- _____
5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
7. Предлог – Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2014 година (дивиденден календар)
- _____
8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Управниот одбор за 2014 година (со поединечно гласање за секој член)
- Кирил Самарциоски _____
- Сашко Самарциоски _____
- Панде Самарциоска _____
- Виолета Мартиноска _____
- Благоја Спиркоски _____
- Дања Димовска Микаровска _____
- Здравко Јорданоски _____
9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2014 година (со поединечно гласање за секој член)
- Александар Чатлески _____
- Методија Самарциоски _____

- Александар Димитријески _____

10. Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2015 година.

-

11. Предлог – Одлука за конверзија на приоритетни во обични акции со право на глас

12. Предлог – Одлука за измена на Статутот на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

-

Датум

Акционер - Полномошнодавател
